

**Работно место:** Административен работник

**Локација:** Скопје

**Компанија:** Горгиев Инвест

**Тип на работа:** Полно работно време

### **За нас:**

Горгиев Инвест е динамична и брзорастечка организација. Ние сме посветени на обезбедување извонредна услуга и создавање позитивно влијание во нашата заедница. Во моментот бараме посветен и детален Административен работник за да се приклучи на нашиот тим.

### **Опис на работното место:**

Како Административен работник, ќе имате клучна улога во поддржувањето на нашите канцелариски операции. Ќе бидете одговорни за ракување со различни административни задачи, обезбедувајќи непречено и ефикасно функционирање на канцеларијата. Ова е одлична можност за некој кој е организиран, проактивен и ужива во работа во динамична средина.

### **Клучни одговорности:**

- Закажување и координирање на состаноци и термини.
- Одржување и ажурирање на канцелариски записи и бази на податоци.
- Подготовка и уредување на документи, извештаи и кореспонденција.
- Помош во основни книговодствени задачи.
- Нарачување на канцелариски материјали и управување со инвентар.
- Поддршка на специјални проекти и други административни задачи според потребите.

### **Квалификации:**

- Диплома од средно образование или еквивалент;
- Вештини за работа со Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
- Одлични вербални и писмени комуникациски вештини;
- Силни организациски и мултитаскинг способности;
- Внимание на детали и вештини за решавање на проблеми;
- Способност за самостојна работа и работа во тим;
- Професионално однесување и позитивен став.

### **Погодности:**

- Конкурентна плата.
- Здравствено осигурување.
- Можности за професионален развој и кариерен напредок.
- Пријатна и поддржувачка работна средина.

### **Како да аплицирате:**

Ако сте заинтересирани да се приклучите на нашиот тим и да направите разлика, ве молиме испратете го вашето резиме на [gorgievinvest@yahoo.com](mailto:gorgievinvest@yahoo.com) или контактирајте не на телефоните:

071 218 045 - Лидија Стојменовиќ

071 218 046 - Бобан Стојменовиќ

Горгиев Инвест е работодавач кој овозможува еднакви можности. Ние ја славиме различноста и сме посветени на создавање инклузивна средина за сите вработени.